



# M R S A

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus

## Што е MRSA?

- *Staphylococcus aureus* ("staph") се бактерии кои се присутни на нашата кожа без да предизвикаат било какво оштетување.
- Понекогаш тие може да предизвикаат мали инфекции на кожата како што се гнојници или дамки и многу ретко може да предизвикаат посериозни инфекции.
- Ако ви кажат дека имате MRSA, тоа значи дека бактериите од сојот "staph" се отпорни на некои антибиотици, така што во случај да добиете инфекција, докторот ќе треба да користи друг вид на антибиотик за да ја лекува.

## Кога сте во болница...

- Персоналот ќе ги мие рацете пред да ве допира и после тоа.
- Тие ќе носат престилки и ракавици.
- Ако имаат на располагање еднокреветна соба, може да ве преместат во неа.
- Ќе бараме од вас често да ги миете рацете, посебно пред излегување од вашата соба и кога ќе се вратите.
- Можете да продолжете да примате посетители и да имате контакт со нив колку што сакате, на пример, да ги прегрнувате и бакнувате вашите деца.
- Ако се чувствувате доволно добро, можете да излегувате од вашата соба, меѓутоа не посетувајте други пациенти.

## Кога сте дома...

- Нема потреба да правите нешто посебно или различно.
- Можете да користите предмети за заедничка употреба, на пример, чинии, шолји, чаршафи и крпи за бришење, како што тоа го правите вообичаено.
- Можете да продолжите да ги посетувате или да ве посетуваат пријателите и семејството.
- Слободно можете да одите каде што сакате.

## Кого треба да го известам?

- Вашиот доктор
- Болницата во која ве примиле или
- Медицинската сестра од заедницата

## Каде можам да добијам повеќе информации?

**Infection Management and Control Service**  
(Служба за лекување и контролирање на инфекции)

**Joanna Harris**

**Телефон:** 4222 5898

**Електронска пошта:** [imacs@sesiahs.health.nsw.gov.au](mailto:imacs@sesiahs.health.nsw.gov.au)

**Infection Prevention & Control**  
(Спречување и контролирање на инфекции)

**Clinical Nurse Consultant** (Клиничка медицинска сестра-консултант)

**Име:**

**Телефон:**